



# СЛУЖБЕН

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 11 април 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 18 динари. Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-853; Служба за претплата 651-732; Телев. 11756

348.

Врз основа на член 2 став 1 и член 3 од Законот за ограничување на користењето и движењето на патничките и други моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79 и 30/79), и член 39 став 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ДВИЖЕЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

##### Член 1

Во Уредбата за ограничување на брзината на движењето и користењето на моторните возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/79, 32/79 и 60/79), во член 3 точка 1 зборовите: „Бар, Цетиње, Котор, Никшиќ и Титоград“ се заменуваат со зборовите: „Бар и Котор“.

##### Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 130

3 април 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убипариќ, с. р.

349.

Врз основа на член 4 од Законот за привремено утврдување на Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1980 година, Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1980 година и износот на девизите за потребите на федерацијата во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМНО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите за остварување на правата и должностите на федерацијата за 1980 година

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/80) по точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„4а. Во второто тримесечје на 1980 година девизите од точка 1 на оваа одлука можат да се користат до износ од 20% од износот утврден со распоредот на девизите за 1980 година.“

Ограничувањата на плаќањата според одредбата од став 1 на оваа точка не се однесуваат на плаќањата по постојните втасани меѓународни обврски, за потребите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и на Туристичкиот сојуз на Југославија“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 131

3 април 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убипариќ, с. р.

350.

Врз основа на член 3 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ВОНСТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Во Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во точка 1 став 1 на крајот од одредбата под 11 се додаваат записка и зборовите: „освен подгрупите на дејности 110612 — Истражувачко-развојни услуги во општествените дејности и 110904 — Адвокатски и други услуги“.

2. Во точка 2 став 1 се додава нова одредба под 1, која гласи:

1) Област 11 — Финансиски, технички деловни услуги — само подгрупите на дејности 110612 — Истражувачко-развојни услуги во општествените дејности и 110904 — Адвокатски и други услуги“.

Досегашните одредби под 1 до 3 стануваат одредби под 2 до 4.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 132  
8 април 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убинариќ, с. р.

351.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 60 од 11 март 1980 година, што излегува на германски јазик во Камбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/862  
26 март 1980 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

352.

Врз основа на член 24 од Законот за евиденциите во областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), во врска со член 7 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), директорот на Сојузниот завод за здравствена заштита донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕКОВИТЕ

1. Во Решението за Единствената класификација на лековите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/79) и во Единствената класификација на лековите во групата 02 — лекови што дејствуваат врз инфективните и паразитарните болести во подгрупата 02 1 — зборовите: „и цефалоспорици“ се бришат.

По подгрупата 02 1 се додава нова подгрупа, која гласи: „32 1 — цефалоспорици“.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1980 година.

Бр. 223/1  
21 март 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
здравствена заштита,  
д-р Доминик Комадина, с. р.

353.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 7 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80 и 12/80) во точка 2 став 3 се менува и гласи:

„По исклучок, во периодот од 11 април до 10 јули 1980 година, банките на средствата од одредбата под 1 став 1 на оваа точка ќе применуваат стапка од 16%.“

2. Прва пресметка на задолжителната резерва според одредбите на оваа одлука, банките ќе извршат според состојбата на средствата на 31 март 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 21  
8 април 1980 година  
Белград

Претседател на Советот  
на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

354.

Заради единствено дејствување во остварувањето на заедничките интереси во областа на воспитувањето и образованието на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство, а во сообразност со општата политика на заштитата и со интересите на граѓаните, врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ и на член 579 од Законот за здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, советите на сојузите на синдикатите на републиките и советите на сојузите на синдикатите на автономните покраини, Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини склучуваат

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

#### ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА И ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО

##### I. Основни одредби

##### Член 1

Учесниците на Општествениот договор (во натамошниот текст: учесници) се согласни воспитува-

њето и образованието на децата од предучилишна и основноучилишна возраст, на младината и на работниците на привремена работа и престој во странство да се врши заради унапредување на нивната положба и услови за образование во време на привремената работа и престој во странство, запазување на националниот идентитет, остварување на братството и единството и на рамноправноста на народите и народностите на Југославија, зацврстување на врските со татковината и создавање услови за враќање, продолжување на школувањето и вработувањето односно работно ангажирање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 2

Учесниците се согласни воспитувањето и образованието на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство (во натамошниот текст: граѓани во странство) да се врши во согласност со законите, општествените договори, самоуправните спогодби донесени во остварувањето на општествениот договор, прописите на странските држави во кои се спроведува воспитно-образовната дејност (во натамошниот текст: странски држави), со условите што ги обезбедуваат тие, како и со можностите за соработка со нивните надлежни органи и организации.

#### Член 3

Тргувајќи од уставната надлежност на републиките и автономните покраини во областа на воспитувањето и образованието, од општественото значење и од специфичностите на воспитно-образовната дејност во странство и од потребите за заедничка и координирана активност во оваа област, учесниците се согласни републиките и автономните покраини да остваруваат меѓусебна соработка: во билатералните и мултилатералните активности спрема странство; во изработката на програмските основи за воспитно-образовната дејност; во заедничкото ангажирање и координирање на работата врз подготовката на учебници на мајчин јазик; во изборот, подготовката и унапредувањето на работата на наставниците и воспитувачите; во изборот и следењето на работата на организациите за образование кои ја спроведуваат воспитно-образовната дејност во странство; во обезбедувањето на материјалната основа на воспитно-образовната дејност во странство; во водењето на евиденцијата и документацијата за воспитно-образовната дејност во странство.

#### Член 4

Учесниците се согласни со тоа дека усогласување на наставните содржини, на учебниците и на организацијата на воспитно-образовната дејност во странство, републиките и автономните покраини треба да вршат со меѓусебно договарање.

#### Член 5

Во рамките на вкупната билатерална и мултилатерална соработка, учесниците се обврзуваат на воспитувањето и образованието на граѓаните во странство да му даваат значајно место, како на составен дел од заедничките програми на активноста спрема странските држави, да се залагаат за нивно воспитување и образование на мајчин јазик и за остварување на истите права во областа на образованието што ги остваруваат граѓаните на странската држава.

#### Член 6

Учесниците се согласни, во рамките на утврдната политика, да се ангажираат за создавање услови за побрзо враќање на граѓаните од странство, за нивно прифаќање и вклучување во воспитно-образовниот систем во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

## II. Воспитно-образовна дејност во странство

#### Член 7

Учесниците се согласни воспитувањето и образованието на граѓаните во странство на мајчин јазик да се спроведува во согласност со прописите на странската држава и со Договорот за заедничките основи на системот на воспитувањето и образованието во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и да ги опфаќа:

1) воспитно-образовната дејност на мајчин јазик за децата од предучилишна возраст во јавните установи на странската држава, во клубовите на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство и во рамките на другите облици на работа со децата од предучилишна возраст организирани по иницијатива на надлежните органи од Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) воспитно-образовната дејност за децата од основноучилишна возраст, што ја сочинуваат дополнителната настава на мајчин јазик, основното образование на мајчин јазик, воннаставните активности и организираниот престој во татковината;

3) воспитно-образовната дејност за младината што ја сочинуваат дополнителната настава на мајчин јазик, насоченото образование, воннаставните активности и организираниот престој во татковината;

4) основното и насоченото образование на работниците.

#### Член 8

Учесниците се согласни дека воспитно-образовната дејност за граѓаните во странство треба да се организира и спроведува во соработка со надлежните органи и организации на странската држава, со дипломатските и конзуларните претставништва и со културно-информативните центри на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со клубовите на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство, како и со заедничките стопански претставништва и со организациите на здружен труд што упатуваат работници во странство заради вршење стопански и други дејности.

#### Член 9

Учесниците се согласни воспитно-образовната дејност на мајчин јазик за децата од предучилишна и основноучилишна возраст да се изведува според усогласените основи на наставните планови и програми на републиките и на автономните покраини по учебникот „Мојата татковина Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ и соодветните учебници и наставни средства според нивото на образованието, на јазиците на народите и народностите на Југославија.

#### Член 10

Учесниците ќе обезбедат основното образование на работниците и насоченото образование на младината и работниците, во смисла на овој општествен договор, да го врши само воспитно-образовната организација за која надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина утврдил дека ги исполнува условите за вршење на воспитно-образовната дејност во странство (во натамошниот текст: овластена организација).

#### Член 11

Учесниците се согласни дека овластената организација ги исполнува условите за вршење на воспитно-образовната дејност во странство во смисла на член 10 од овој општествен договор:

— ако образовната дејност што би ја вршела во странство успешно ја врши во републиката односно автономната покраина;

— ако за воспитно-образовната дејност во странство обезбеди постојани кадри, што ги исполнуваат условите од член 14 на овој општествен договор;

— ако за вршење на воспитно-образовна дејност во странство ги исполнува или може да ги обезбеди основните услови што важат за вршење на оваа дејност во републиката односно автономната покраина.

Учесниците ќе обезбедат надлежните органи и организации во републиките и во автономните покраини да го следат и помагаат унапредувањето на воспитно-образовната дејност што овластените организации ја вршат во странство.

#### Член 12

Учесниците ќе обезбедат надлежните органи и служби во републиките и во автономните покраини да даваат стручно-педагошка помош, да вршат надзор над воспитно-образовната дејност во странство и за таа цел меѓусебно да соработуваат.

### III. Наставници и воспитувачи

#### Член 13

Учесниците се согласни, заради спроведување на воспитно-образовната дејност во странство, органите и службите надлежни за образование во републиките и во автономните покраини и овластените организации да упатуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија наставници и воспитувачи, како и други работници за работа врз организирање и координирање на воспитно-образовната дејност во странство (во натамошниот текст: наставници и воспитувачи) а, зависно од специфичните услови, да можат да ги ангажираат и меѓу граѓаните во странство во согласност со критериумите утврдени со овој општествен договор.

#### Член 14

Учесниците се согласни дека наставниците и воспитувачите што се упатуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија или што се ангажираат меѓу граѓаните во странство, покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнуваат и овие посебни услови:

— да имаат одредено работно искуство во воспитно-образовната дејност што се утврдува поблиску во републиките и во автономните покраини;

— да се истакнуваат во стручно-педагошката работа и да имаат морални квалитети;

— да го познаваат јазикот на странската држава во која ќе ја вршат воспитно-образовната дејност.

Покрај условите од став 1 на овој член, наставниците и воспитувачите што се упатуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија треба да добијат и согласност од организацијата на здружен труд во која се во работен однос дека можат определено време да вршат воспитно-образовна дејност во странство, како и дека за тоа време нема да им престане работниот однос во таа организација на здружен труд.

Учесниците ќе обезбедат наставниците и воспитувачите од член 13 на овој општествен договор посебно да се подготвуваат за воспитно-образовна дејност во странство со организирање на соодветни облици на стручно усовршување, пред почетокот и во текот на работата.

#### Член 15

Учесниците се согласни наставниците и воспитувачите, кои се упатуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради спроведување на воспитно-образовна дејност, да можат да се ангажираат врз овие работи најдолго до четири години.

#### Член 16

Учесниците ќе обезбедат изборот на наставници и воспитувачи за работа во странство со деца од предучилишна и основноучилишна возраст и во основното образование на возрасни да го вршат посебни комисији при надлежниот орган за образование во републиката и во автономната покраина, врз основа на посебни мерила кои, во согласност со овој општествен договор, се утврдуваат во републиката односно во автономната покраина, а изборот на наставници и воспитувачи за работа врз насоченото образование на младината и работниците да го врши овластената организација, со согласност од посебна комисија.

Во случаите кога наставниците и воспитувачите од став 1 на овој член се ангажираат меѓу граѓаните во странство, изборот се врши врз основа на предлог од надлежното дипломатско и конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

#### Член 17

Учесниците се согласни наставниците и воспитувачите кои работат врз воспитувањето и образованието во странство, во рамките на работното време од 42 часа неделно, да бидат ангажирани врз наставни и воннаставни активности, општествена работа со децата и родителите и основно образование на работниците, при што ќе се зема предвид и нормата на наставните часови на наставниците во странската држава.

#### Член 18

Учесниците ќе обезбедат услови што ќе им овозможат на наставниците и на воспитувачите кои вршат воспитно-образовна дејност во странство да остварат, врз основа на резултатите од трудот на воспитно-образовната организација и својот придонес, соодветен личен доход во однос на нето заработките што ги имаат соодветните работници државјани на странската држава во која се врши воспитно-образовната дејност.

Учесниците ќе се залагаат на наставниците и на воспитувачите од став 1 на овој член да им се исплатува еднократна помош при заминување на работа во странство, патните трошоци при заминување и враќање, патните трошоци настанати заради вршење на воспитно-образовна дејност во странска држава и заради стручно усовршување, како и другите материјални трошоци што се утврдуваат договорно за секоја странска држава посебно.

### IV. Координација на воспитно-образовната дејност во странство

#### Член 19

Учесниците се согласни дека за воспитно-образовната дејност во странство, како составен дел на заштитата на граѓаните за време на работата и престојот во странство, покрај сојузните органи и организации, надлежните органи во републиката односно во автономната покраина, се одговорни и организациите на здружен труд што упатуваат работници во странство заради изведување на инвестициони работи и вршење на производствени и други работи и услуги (во натамошниот текст: организации на здружен труд), надлежните самоуправни интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, како и општествено-политичките и општествените организации.

Заради усогласување на општествената активност и стручната работа на органите и организациите од став 1 на овој член, учесниците ќе обезбедат во републиките и во автономните покраини да се формираат соодветни координациони тела.

## Член 20

Заради усогласување на работата на надлежните органи и организации во републиките и во автономните покраини и на соодветните сојузни органи и организации врз спроведувањето на воспитно-образовната дејност во странство, се формира Комисија за воспитување и образование на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство (во натамошниот текст: Комисијата).

Комисијата ја сочинуваат по двајца претставници од републиките и автономните покраини — потписници на овој општествен договор што тие спогодбено ќе ги одредат и по еден претставник од Собранието на СФРЈ, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и Стопанската комора на Југославија.

## Член 21

Комисијата ги врши особено овие работи и задачи:

— организира размена на мислења и искуства, ги усогласува ставовите и акциите за сите прашања од воспитно-образовната дејност во странство;

— ја следи билатералната и мултилатералната активност во областа на воспитувањето и образованието во странство и им дава предлози на учесниците на Општествениот договор заради усогласување на активностата во оваа област;

— им предлага мерки на надлежните органи и организации за унапредување на воспитно-образовната дејност во странство;

— ја следи активностата на надлежните органи и организации во републиките и во автономните покраини во врска со упатувањето на наставници и воспитувачи во странство, како и со обезбедувањето учебници и други наставни средства и им дава предлози на учесниците на Општествениот договор за да се обезбедува координирање на тие активности;

— го следи спроведувањето на овој општествен договор, поведува иницијатива за негова измена и дополнување и поднесува годишен извештај до потписниците.

Комисијата може за одделни прашања од својот делокруг да формира поткомисии, работни групи и други постојани и повремени работни тела, што се уредува со деловникот на Комисијата.

## Член 22

Учесниците се согласни стручните и административно-техничките работи за потребите на Комисијата да ги врши сојузен орган или сојузна организација во согласност со законот.

## Член 23

Заради обезбедување соработка и координација во спроведувањето на воспитно-образовната дејност во странство, учесниците се согласни властените организации самоуправно да се организираат во рамките на републиките и автономните покраини, а за да се обезбеди единствено и координирано настапување во странство и пошироко — на ниво на Федерацијата — и со самоуправни спогодба да ги уредат меѓусебните права и обврски.

## Член 24

Учесниците се согласни властените организации да можат во странство самостојно или заедно со странски организации, а врз основа на претходно прибавено мислење од дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, да основаат воспитно-образовни центри во кои се изведува настава, се организира консултативно-инструктивна работа и се одржуваат испити.

## Член 25

Учесниците ќе обезбедат властените организации за почетокот на работата во странство да ги из-

вестат надлежните органи во републиката односно во автономната покраина, Комисијата и надлежните дипломатски и конзуларни претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство и, во текот на работата во странство, да им поднесуваат извештаи за својата активност.

## Член 26

Заради поефикасно и поорганизирано вршење на воспитно-образовните дејности во странство, учесниците се согласни да ги помагаат разновидните облици на организирање, како што е формирањето на координациони совети од претставници на властените организации, на здруженијата на наставниците, на дипломатските и конзуларните претставништва и на културно-информативните центри на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, на клубовите на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство и од претставници на посетителите.

## V. Финансирање на воспитно-образовната дејност во странство

## Член 27

Учесниците се согласни средства за спроведување на воспитно-образовната дејност во странство, покрај средствата што се обезбедуваат по основите на билатералната и мултилатералната соработка, да се обезбедуваат и од:

- 1) средствата што во републиките и автономните покраини се наменети за оваа дејност;
- 2) средствата што организациите на здружен труд ги издвојуваат за образование на своите работници;
- 3) личните средства на граѓаните во странство.

## Член 28

Учесниците се согласни:

— за финансирање на воспитно-образовната дејност на мајчин јазик за децата од предучилишна возраст средствата да ги обезбедуваат родителите, организациите на здружен труд, како и републиките и автономните покраини — за лични доходи на воспитувачите и за дидактички материјал;

— за финансирање на дополнителната настава на мајчин јазик за децата од основноучилишна возраст средствата да ги обезбедуваат републиките и автономните покраини, организациите на здружен труд и родителите, со тоа што учебниците за учениците се бесплатни, а ги обезбедуваат републиките и автономните покраини;

— за финансирање на основното образование на мајчин јазик за децата од основноучилишна возраст средствата да ги обезбедуваат републиките и автономните покраини, како и организациите на здружен труд и родителите;

— за финансирање на воспитно-образовната дејност во странство во рамките на основното образование на работниците средствата да ги обезбедуваат републиките и автономните покраини — за наставниците и за изведување на воспитно-образовната дејност, а работниците — посетители — за учебници и наставни средства;

— за финансирање на дополнителната настава и насоченото образование на младината во странство средствата да ги обезбедуваат републиките и автономните покраини — непосредно, во зависност од своите можности и потреби, и родителите;

— за финансирање на насоченото образование на работниците во странство средствата да ги обезбедуваат посетителите, организациите на здружен труд — за своите работници, како и републиките односно автономните покраини во случаите кога работниците организирано се образуваат во функцијата на подготовка за враќање и вработување

односно работно ангажирање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 29

Учесниците се согласни до крајот на 1980 година да донесат системско решение за обезбедувањето средства во смисла на член 28 од овој општествен договор, наменети за воспитно-образовната дејност во странство.

Средствата за намената од став 1 на овој член во 1980 година ќе се обезбедат на досегашниот начин, т. е. во Буџетот на федерацијата за 1980 година.

#### Член 30

Учесниците се согласни републиките и автономните покраини спогодбено да го утврдуваат износот на потребните средства и начинот на нивното обезбедување за финансирање на работите и задачите од заеднички интерес во областа на воспитувањето и образованието во странство.

### VI. Завршни одредби

#### Член 31

Кон овој општествен договор можат дополнително да пристапат организациите, засадниците и органите кои не учествувале во неговото склучување.

#### Член 32

Измени и дополненија на овој општествен договор можат да предложат секој учесник и Комисијата.

Измени и дополненија на овој општествен договор се бршат на начин и според постапката за неговото донесување.

#### Член 33

Учесниците на овој општествен договор можат да го откажат своето учество во Општествениот договор, со тоа што отказниот рок трае една година и почнува да тече од 1 јануари наредната година.

Отказот им се доставува на сите учесници на Општествениот договор веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката.

#### Член 34

Учесниците се обврзуваат дека по влегувањето во сила на овој општествен договор ќе дадат иницијатива за донесување на одлука за престанок на важењето на Општествениот договор за образованието на југословенските работници на привремена работа во странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/76).

#### Член 35

Општествениот договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Општествениот договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 10 март 1980 година

За Собранието на СФРЈ,

**Иван Кукоч**, с. р.  
потпретседател на Собранието на СФРЈ

**Стана Томашевиќ-Ариесен**, с. р.  
претседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,

**д-р Есад Хорезиќ**, с. р.  
член на извршниот совет на Собранието на СР БиХ и претседател на Републичкиот комитет за образование, наука, култура и физичка култура на БиХ

За Собранието на СР Македонија,  
**д-р Анатоли Дамјаноски**, с. р.  
републички секретар за наука и образование

За Собранието на СР Словенија,  
**Мајда Пољанишек**, с. р.  
член на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија и претседател на Републичкиот комитет за образование, наука и култура

За Собранието на СР Србија,  
**Милева Цваноевиќ**, с. р.  
претседател на Одборот за образование, наука и култура на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Србија

За Саборот на СР Хрватска,  
**Ема Дероси — Бјелајац**, с. р.  
потпретседател на Саборот на СР Хрватска

За Собранието на СР Црна Гора,  
**д-р Божица Ивановиќ**, с. р.  
член на Извршниот совет на Собранието на СР ЦГ и републички секретар за образование, наука и култура

За Собранието на САП Војводина,  
**д-р Бранка Лазиќ**, с. р.  
потпретседател на Собранието на САП Војводина

За Собранието на САП Косово,  
**д-р Имер Јака**, с. р.  
член на Извршниот совет на Собранието на САП Косово и покраински секретар за образование, наука и култура

За Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,  
**Мика Шпиљак**, с. р.  
претседател на Советот на ССЈ

За Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина,  
**Анте Будимир** с. р.  
претседател на Советот на СС БиХ

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,  
**Џемиал Вејсели**, с. р.  
претседател на Советот на ССМ

За Советот на Сојузот на синдикатите на Словенија,

**Борис Липуџиќ**, с. р.  
член на Секретаријатот на Претседателството на Советот на ССС

За Советот на Сојузот на синдикатите на Србија,  
**Стеван Спаркиќ**, с. р.  
член на Претседателството на Советот на ССС

За Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска,  
**Крајновиќ Ивко**, с. р.  
член на Претседателството на Советот на ССХ

За Советот на Сојузот на синдикатите на Црна Гора,  
**Емиљ Добаршиќ**, с. р.  
претседател на Советот на ССЦГ

За Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина,  
**Михаљ Богнар**, с. р.  
претседател на Советот на СС на Војводина

За Советот на Сојузот на синдикатите на Косово,  
**Рабиџ Ресепи**, с. р.  
член на Претседателството на Советот на СС на Косово

За Стопанската комора на Југославија,  
**Илија Вакиќ**, с. р.  
претседател на Стопанската комора на Југославија

За Стопанската комора на Босна и Херцеговина  
**Рашид Касумовиќ**, с. р.  
претседател на Координациониот одбор за стопански систем на Стопанската комора на Босна и Херцеговина

За Стопанската комора на Македонија,  
**Стеван Ѓорѓиевски**, с. р.  
претседател на Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Македонија

За Стопанската комора на Словенија,  
**Татјана Косовел**, с. р.  
потпретседател на Стопанската комора на Словенија

За Стопанската комора на Србија,  
**Станимир Ивановиќ**, с. р.  
генерален секретар на Собранието на Стопанската комора на Србија

За Стопанската комора на Хрватска,  
**Бојан Цолариќ**, с. р.  
генерален секретар на Стопанската комора на Хрватска

За Стопанската комора на Црна Гора,  
**Омер Куреџовиќ**, с. р.  
претседател на Стопанската комора на Црна Гора

За Стопанската комора на Војводина,  
**Радослав Брегун**, с. р.  
потпретседател на Стопанската комора на Војводина

За Стопанската комора на Косово,  
**Азиз Абраши**, с. р.  
потпретседател на Стопанската комора на Косово

355.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕЈОН**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 11 октомври 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рејон, со тоа што производителската организација на здружен труд може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6940 од 26 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Вискоза“ — Лозница.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

356.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИАМИДЕН ФИЛАМЕНТ NYLON 6**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 ноември 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиамиден филament nylon 6, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 19%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 261/3 од 1 април 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југотекстил — Јулон“ — Љубљана и „Прогрес“ — Призрен.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

357.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ ЗА ПРЕСУВАЊЕ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 јуни 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за пластични маси за пресување, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5532 од 31 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Донит“ — Боровница и „Хромос“, ООУР пластичне масе — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

358.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИНТЕТИЧКИ СМОЛИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 август 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за синтетички смоли, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажба, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7425 од 31 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 6 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

359.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИСКОЗЕН КОРД

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 13 февруари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за вискозен корд, со тоа што производителската организација на здружен труд може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1455 од 26 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Вискоза“ — Лозница.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

360.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАНДАРДНИ СИЈАЛИЦИ ОД 25 W ДО 150 W

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 април 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за стандардни сијалици од 25 W до 150 W, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени мало-продажни цени да ги зголемат до 13%.

2. Во малопродажните цени од став 1 на оваа точка, учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6681 од 3 април 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Фабрика сијалица „Тесла“ — Панчево, и Творница електричних жарула ТЕЖ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 85 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.



361.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХИГИЕНСКА ХАРТИЕНА ГАЛАНТЕРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 јуни 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за хигиенска хартиена галантерија, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени малопродажни цени да ги зголемат до 12%.

Во малопродажните цени од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5277 од 4 април 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 8 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 58 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

362.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВРТНИЦИ И КОЛОСЕЧНИ ВРСКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 28 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за свртници и колосечни врски, со тоа што производителските организации на здружен труд можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5148 од 31 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Машинска индустрија, ООУР за производњу скрегница „Црвени Крст“ — Ниш, ЖТП, ООУР производња и регенерација материјала горњег строја — Загреб и ЖТО — Белград, ООУР „Блок сигнал“ — Ниш.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

363.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (пречистен текст) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, на седницата одржана на 8 април 1980 година, а откако утврди дека на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Црна Гора му престанал мандатот, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР ЦРНА ГОРА

1. Се распишува дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР Црна Гора.

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите општините во СР Црна Гора во времето од 23 април до 23 јуни 1980 година.

3. Рокот за одржување седница на собранието на општината на која ќе се изврши дополнителен избор на делегат во Сојузниот собор го определува претседателот на собранието на општината.

4. Роквите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи оваа комисија како и Републичката и општинските изборни комисији од територијата на СР Црна Гора.

Бр. 199

8 април 1980 година  
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,

Претседател,

Властимир Живковиќ, с. р. Бошко Брајковиќ, с. р.

### У К А З И

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

### У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЈА

I

Се отповикува

Јусуф Келменди од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија во Исламска Република Мавританија, со седиште во Дакар.

## II

Се назначува

Марко Милашин, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Сенегал, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Исламска Република Мавританија, со седиште во Дакар.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1  
17 март 1980 година  
Белград

По овластување од  
Претседателот на Републиката  
потпретседател на Претседателството  
на СФР Југославија,

Лазар Колишевски, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

## УКАЗ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И ПРИНЦИПЕ**

## I

Се назначува

Димитрие Бабиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Ангола, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Сао Томе и Принципе, со седиште во Луанда.

## II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 2  
18 март 1980 година  
Белград

По овластување од  
Претседателот на Републиката  
потпретседател на Претседателството  
на СФР Југославија,

Лазар Колишевски, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА**

## I

Се отповикува

Данило Билановиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Екваторијална Гвинеја, со седиште во Лагос.

## II

Се назначува

Хамдија Фетаховиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединета Република Камерун, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Екваторијална Гвинеја, со седиште во Јаунде.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3  
19 март 1980 година  
Белград

По овластување од  
Претседателот на Републиката  
потпретседател на Претседателството  
на СФР Југославија,

Лазар Колишевски, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

## УКАЗ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕЛ САЛВАДОР**

## I

Се назначува

Емил Дурина, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Костарика, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Ел Салвадор, со седиште во Сан Хозе.

## II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 4  
20 март 1980 година  
Белград

По овластување од  
Претседателот на Републиката  
потпретседател на Претседателството  
на СФР Југославија,

Лазар Колишевски, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ**

## I

Се отповикува

Славољуб Петровиќ, од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Великото Војводство Луксембург.

## II

Се назначува

Есад Церик, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Белгија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Великото Војводство Луксембург, со седиште во Брисел.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5  
21 март 1980 година  
Белград

По овластување од  
Претседателот на Републиката  
потпретседател на Претседателството  
на СФР Југославија,

Лазар Колишевски, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА**

## I

Се отповикува

Д-р Борислав Јовиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малта.

## II

Се назначува

Марко Косин, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малта, со седиште во Рим.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6  
24 март 1980 година  
Белград

По овластување од  
Претседателот на Републиката  
потпретседател на Претседателството  
на СФР Југославија,

Лазар Колишевски, с. р.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ**

За заменик-директор на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали се назначува Николај Бевк, виш истражувач за електрични броила во Творница „Искра-бројила“ во Крањ.

У. п. п. бр. 307  
20 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

За помошник-директор на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали се назначува Радован Стевиќ, раководител на група во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

У. п. п. бр. 308  
20 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

За помошник-директор на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали се назначува д-р Добривоје Прокиќ, началник на одделение во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

У. п. п. бр. 309  
20 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Исмет Реџиќ, поранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Судан.

У. п. п. бр. 331  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Трајко Трајковски, началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

У. п. п. бр. 332  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

За потсекретар во Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди се назначува Тодор Вујошевиќ, досегашен потсекретар во тој комитет.

У. п. п. бр. 333  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди се назначува Трајко Атанасов, досегашен помошник-претседател на тој комитет.

У. п. п. бр. 334  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Месуд Беспику, поранешен генерален конзул на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Истанбул.

У. п. п. бр. 335  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Мурат Аговиќ, шеф на Кабинетот на сојузниот секретар за надворешни работи.

У. п. п. бр. 336  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Милош Лаловиќ, поранешен шеф на Постојаната мисија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Европскиот уред на Организацијата на обединетите нации во Женева.

У. п. п. бр. 337  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Трајко Липковски, поранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Албанија.

У. п. п. бр. 338  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Славољуб Петровиќ, поранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Белгија.

У. п. п. бр. 339  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Драгутин Рожман, советник на сојузниот секретар за надворешни работи.

У. п. п. бр. 340  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Нусрет Сеферовиќ, поранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Либан.

У. п. п. бр. 341  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Гуро Вуколиќ, поранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Замбија.

У. п. п. бр. 344  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Љупчо Тавчиовски, поранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Мароко.

У. п. п. бр. 342  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Мирослав Зотовиќ, началник на Управата во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

У. п. п. бр. 345  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Радован Урошев, поранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бугарија.

У. п. п. бр. 343  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Саво Обрадовиќ, поранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Финска.

У. п. п. бр. 346  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди се назначува Радомир Смиљаниќ, досегашен помошник-претседател на тој комитет.

У. п. п. бр. 347  
27 март 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

### ОДЛИКУВАЊА

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за извонредни заслуги во разивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Мали

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Генерал Муса Траоре, претседател на Република Мали.

Бр. 102  
13 септември 1979 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

д СР Србија

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Јовановиќ Лазара Бранко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бојониќ Радослава Драгољуб, Ристановиќ Милоша Марко;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Драгомировиќ Стевана Витомир, Милошевиќ Обрада Јован;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Барбуловиќ Илије Павле, Чоловиќ Душана Никола, Буровиќ Андрије Драгутин, Јеврич Станка Сава, Каприцовиќ Павла Јован, Китановиќ Драгутина Витомир, Мачек Франца Адолф, Петровиќ Драгутина Лазар, Савиќ Александра Тихомир, Стојановиќ Томе Јевта, Жикиќ Видоја Бранислав;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОЗЕН ВЕНЕЦ

Ђорђевиќ Станоја Стојмен, Ђуриќ Васе Мило, Ескиќ Ђуре Петар, Гусковиќ Станко Марин, Калиновиќ Драгољуба Петар, Матејиќ Љубомира Драгомир, Миленковиќ Светислава Бранислав, Мрашиќ Светомира Драгољуб, Николиќ Јована Петар, Станисављевиќ Божидара Петар, Виденовиќ Вуксана Миодраг;

— за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Адамовиќ Јована Петко, Алексиќ Слава Градимиќ, Бабиќ Стевана Ђорђе, Бачиловиќ Адама Јован, Богосављевиќ Видена Адам, Цолиќ Петра Јован, Цветковиќ Божидара Душан, Ђуриќ Бранимира Радивоје, Димитријевиќ Пауне Димитрије, Бениќ Мите Лазар, Ђуриќ Васе Михајло, Гемитшиќ-Маринковиќ Стојадина Радмила, Грамиќ Петра Драгољуб, Гулт Карла Драгољуб, Хорвата Исџата Иван, Игњатовиќ Живојина Боривоје, Јанковски Јакима Атанас, Јелиќ Николе Светозар, Јовац Љубомира Илија, Јовиќ Косте Димитрије, Јушчиќ Пауна Јован, Марковиќ Александра Бранко, Марковиќ Јована Момчило Мијаиловиќ Ненада Радоје, Мијиќ Милана Триво, Милетиќ Милана Жика, Митровиќ Драгутина Љубиша, Младеновиќ Павна Љубомир, Наумовиќ Тодора Вера, Павловиќ Милана Радивој, Предиќ Петра Душан, Протиќ Божидара

Милутин, Првуловић Илије Бранко, Радовановић Милана Војислав, Раковић Занета Милован, Рошковић Ђорѓа Крста, Савић Велимира Сима Стаменковић-Миливојевић Крсте Цвета Стојановић Љубомира Милан, Шалковић Андреје Јосиф Шилић Степана Марко, Шутић-Рашић Петра Душанка, Шутић Томе Звонко, Танасијевић Милена Драган, Томић Петра Милоје, Томовић Арсенија Ђурђе, Вучковић Љубомира Урош, Вучковић Милорада Зоран, Вукосављевић Драгољуба Вукосав, Златаревић Илије Паун, Брнзаниновић Стевана Јован;

— за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић-Николић Аксентија Милица, Булог Анте Милан, Црногорчевић Тихомира Славко Чипријановић Стоила Александар, Ђирић Милована Обрад, Ѓосић Мартина Сава, Душић Стојана Косара, Дуњић Јована Братислав, Дворски Фране Јосип, Ђерговић Драгољуба Никола, Вокић Светомира Живојин, Ђорђевић Драгољуба Божидар, Ђорђевић Максима Донча, Ђорђевиќевиќ Насе Стојил, Ѓуровић Андрије Драгољуб, Гојковић Јована Велибор, Игњатовић Живојина Божидар, Илић Јелена Милан, Илић Илије Славко, Јанкушић Саве Борислав, Јордановић Деспота Јован, Јованчевић Милована Марко, Јовановић Слободана Анѓелко, Јовановић Петра Драгољуб, Јовановић Илије Миливоје, Јовић Светислава Светолик, Карабашевић Јована Александар, Карић Боровоја Владимир, Којдић Спире Раде, Крстић Радиме Макса, Лалић Ђуре Миле, Лазаревић-Стаменковић Петра Милијана, Мајкић Луке Вожа, Марковић Сарафина Божидар, Марковић Љубомира Бранислав, Митић Милорада Томислав, Мунѓан Николе Јован, Мусић Тахира Ајет, Нешић Гвозденз Будимир, Николић Милана Сава, Николић Милоша Владимир, Пеќић Гаврила Обрен, Петковић Рајка Милорад, Пљукавац Андреје Светомир, Спасић Трајка Богивоје, Станојевић Вилотије Душан, Станојевић Сретена Најдан, Стефановић Милутина Југослав, Стефановски Насе Веселин, Стевановић Вукосава Мирослав, Шалипуровић Војка Миле, Шошић Пауна Драгутин, Толоровић Милорада Слободан, Урошковић Ралојка Десимир, Вељковић Богивоја Милутин, Вељковић Јеленка Веља, Вранец Ђуре Андреја, Живић Толора Драгомир, Живковић Јаниќиќа Коста;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алексић Николе Златко, Гиличић Живадина Душан, Хавили Рамадана Нурија, Костадиновић Милана Маријан, Москаловић Јована Илија, Савићевић Александар Александар, Стаменковић Врбана Верина, Станчуловић Славолуба Драгослав, Стевановић Ђорђе Светислав, Тодоровић Будимира Бранислав;

— за залагање и успеси постигнати во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Богдановић Миодрага Љубомир, Богдановић Маријана Маријан, Цветковић Николе Душан, Ђорђевић Стојана Боровоје, Ѓемишиќ-Радовановић Слободана Драгана, Илић Радивоја Миливоје, Јовано-

вић Слободана Василије, Марковић Борислава Божидар, Николић Михајла Драгиша, Петковић Раде Витомир, Петровић Божидара Сретен, Степановић Драгана Селимир, Стојановић Александра Иван, Шћекић Радована Рајко, Живковић-Вељковић Алексе Радмила.

Бр. 103  
18. септември 1979 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

СО ДРЖИНА:

	Страна
348. Уредба за измена на Уредбата за ограничување на брзината на движењето и користењето на моторните возила — —	749
349. Одлука за дополнење на Одлуката за привремено распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите за остварување на правата и должностите на федерацијата за 1980 година — — —	749
350. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности — — —	749
351. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ —	750
352. Решение за измена и дополнење на Решението за Единствената класификација на лековите — — — — —	750
353. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — —	750
354. Општествен договор за организирање на воспитување и образование на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа и престој во странство — — — — —	750
355. Спогодба за промена на затечените цени за рејон — — — — —	750
356. Спогодба за промена на затечените цени за полиамиден филament паулон 6 — —	750
357. Спогодба за промена на затечените цени за пластични маси за пресување — —	750
358. Спогодба за промена на затечените цени за синтетички смоли — — — — —	750
359. Спогодба за промена на затечените цени за вискозен корд — — — — —	750
360. Спогодба за промена на затечените цени за стандардни сијалици од 25 W до 150 W	750
361. Спогодба за промена на затечените цени за хигиенска хартиена галантерија —	750
362. Спогодба за промена на затечените цени за свртници и колосечни врски — —	750
363. Одлука за распишување дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Ср Црна Гора — — — — —	750
Укази — — — — —	750
Назначувања и разрешувања — — — —	750
Одликувања — — — — —	750